

Living the LOTUS

Buddhism in Everyday Life



VOL. 163

Есеј на основачот

Знаејќи ја човековата слабост

Исус, основачот на Христијанството, имал група на елитни верници наречени дванаесетте апостоли. Кога тој бил уапсен од властите, апостолите го напуштиле Исус, дури инсистирајќи дека тие не го познаваат. Сепак, апостолите биле целосно трансформирани преку средбата со воскреснатиот Исус, кој, имајќи умрено на крстот и издигнато од мртвите, одбил да ги проколне нив и покрај тоа што знаел доволно добро за нивното предавство. Апостолите продолжиле да го шират Христијанството со голем ризик за нивните животи, и така учењата на Исус биле пренесувани низ вековите.

Исус целосно сфатил колку се слаби луѓето, и тој ги прифатил нивните слабости со топла прегратка. Кога луѓето сретнуваат некој кој е свесен за неговите слабости и неуспеси и сепак ги прифаќа нив, тоа носи промена од 180 степени во

нивните животи и ги уверува нив дека тие нема да зажалат што довериле се за нив на таа личност.

За нас, практикувачите на Будизам, Будата е тој кој ги прифаќа сите наши човечки слабости со топла прегратка. Бодисатвата Согледувач на Звучите на Светот го отелотворува овој ум на Будата, ширејќи ги рацете на сочувство кон луѓето кои бараат ослободување преку појавување кон нив во триесет-и-три манифестации. Кога ние, бивајќи прегрнати од ова сочувство, продолжуваме да работиме со еден ум со намера да станеме како Согледувачот на Звучите на Светот, тоа дава раѓање на луѓе кои, со зборовите на Лотос Сутрата, ги промовираат учењата “дури и по цена на нивните животи.”

Никјо Нивано, *Каисо зуикан* 9
(Косеи Издавачка Куќа, 1997), стр. 146-147

Живеејќи го Лотосот Број 163 (Април 2019)

Објавено од Ришо Косеи Каи
Фумон Медиа Центер, 2-7-1 Вада,
Сугинами-Ку, Токио, 166-8537 Јапонија
Тел: +81-3-5341-1124
Факс: +81-3-5341-1124
Имејл: living.the.lotus.rk-international@kosei-kai.or.jp

Сениор Едитор: Коицхи Саитоу
Едитор: Кемсуке Сузуки
Цопс Едитор: Александар Димовски
Уредувачкиот тим на Меѓународното Ришо Косеи Каи

Ришо Косеи Каи е световна Будистичка организација чија света списа е Тројната Лотос Сутра. Таа била создадена од Основачот Никјо Нивано и Ко-основачот Мјоко Наганума во 1938. Оваа организација е составена од обични луѓе и Жени кои имаат верба во Будата и стремат да ја збогатат нивната духовност преку примена на неговите учења во секојдневниот живот. И во локалните заедници и на меѓународно ниво, ние, под водството на Претседателот Ничико Нивано сме многу активни во промовирање на мир и благосостојба преку алтруистички активности и соработка со други организации.

Насловот на овој билтен, Живеејќи го Лотосот- Будизам во секојдневниот живот, ја пренесува нашата надеж за стремење кон практикување на учењата на Лотос Сутрата во секојдневниот живот во несовершен свет за да ги збогатиме и направиме нашите животи повредни за живеење, како што убавите лотосови цвеќиња цветаат во калливо езерце. Овој билтен има за цел да им помогне на луѓето насекаде во светот да го применат Будизмот полесно во нивните секојдневни животи.

Луѓе кои се како миризливо ветре

од Поч. Ничико Нивано
Претседател на Ришо Косеи-каи



Миризливо ветре кое дува низ вашиот ум

“Хана,” од композиторот Рентаро Таки (1879-1903), е песна која опишува прекрасен пролетен пејсаж во Јапонија. Песната почнува со зборовите “прекрасен ден во пролет,” стих кој многу од вас го знаат многу добро. Цутот на црешите опишан во песната се цветен израз на пролетта, но пред да се појават цутовите од црешите, слатките мириси на цветовите на слива, Дафне грмушките, и магнолиите го исполнуваат воздухот и многу луѓе ја чувствуваат радоста на доаѓањето на пролетта.

Зборовите кои изразуваат таква радост се исто така најдени во воведното поглавје на Лотос Сутрата: “миризливите ветриња на сандаловина ги одушевуваат умовите на насобраните.” Основачот Нивано го објаснил ова во едноставен јазик дека значи “кога миризливото ветре на Будата навлегува во умовите на живите битија, тоа создава големо радување.”

Како ние кои ги имаме сретнато Будините учења продолжуваме да слушаме, проучуваме, и да го практикуваме тоа, ние стекнуваме многу сознанија. Ние стануваме способни да чувствуваме благодарност за луѓето и нештата кои не ги сакаме, и ние стануваме свесни дека нештата кои направиле да се чувствуваме среќни се до тогаш биле навистина ништо повеќе отколку себично размислување. Во оваа точка, нашиот начин на живот претрпува промена.

Еднаш кога ќе дојдеме да осознаеме што е вистински важно, ние спонтано го даваме гласот на радоста на бивање еманципирани од грижи и страдање-ние стануваме ослободени преку учењата. Ова е тоа што Основачот Нивано го нарекува “создавање на големо радување,” и во ова време личноста “носи радост кон умовите на другите.” Патем, Кинескиот карактер за радост (*eīsu*) значи да се отстранат болните чувства од умот.

Ние неможеме да го видиме Будата со нашите очи. Но, во Големата Света Хала, на пример, кога ние го слушаме Дарма Патувањето говорот на некој кој го осетил сочувството на Будата и станал свесен за радоста на живеењето преку практикувањето на учењето, ние исто така ја искусуваме радоста на сретнување на Дармата на Будата. Величественоста на учењето дува во нашите умови како “миризливите ветриња на сандаловина.” Од времето на Шакјамуни до сегашноста, ова не се променило.





Ние сите сме доблесни луѓе

Зен монахот Рјокан (1758-1831) на Ечиго (денешна Ниигата област) мора да го знаел овој стих за ветрето, затоа што тој го направил изразот “цел мој живот, биди миризлив” негово лично мото. Тој бил решен да-и, навистина, тој го направил тоа-да го живее неговиот живот како личност кој би можел да биде како миризливо поветерче кој ги опкружува срцата на луѓето со топлина, ги прави нив мирољубиви, и им носи нив радост.

Сепак, Даммапада ни кажува дека “миризбата на доблесните луѓе се шири, дури и спротивно на ветрот” и “доблесните луѓе го исполнуваат секој кош со пријатен мирис.” Заради тоа, ние можеме да го завземеме ставот дека носењето радост во срцата на луѓето бара да се биде доблесен.

Може да се чини дека добро култивираниот ум или акумулирањето на добри дела е детерминиращки фактор за да се биде доблесен. Сепак, јас не мислам дека е неопходно да биде така. Баш сега, ние го живееме едниот живот кој го имаме во овој свет, кој го примаме преку благословите на природата и доблестите на нашите родители и претци. Секој од нас веќе има обилни доблести. Заради тоа, ние треба само да ја осознаеме нашата сопствена доблесност. Секој кој ги осознава неговите или нејзините сопствени доблести и ги култивира нив може да даде миризливо ветерче и да биде доблесна личност.

Со цел да се направи така, важно е да се чувствува благодарност. Луѓето се природно привлечени кон тие кои се скромни и искрени во запомнување да бидат благодарни за се што може да се случи. Употребата на весели, нежни, и срдечни дела и зборови го прави доблесноста на некого уште повеќе миризлива. Комуницирањето со обзирност и во хармонија со другите го шири миризливото ветерче на учењето кое им дава на луѓето да дишат лесно.

Овој месец ги означува и годишнината на раѓањето на Шаќјамуни и крајот на Хеисеи ерата во Јапонија. Новата ера ќе почне на 1-ви Мај. Јас го земам ова како можност да ги освежам нашите умови и да спречам на шето бодисатва практикување-практиката на промовирање на мир помеѓу сите луѓе-да падне во рутина, сила на навика. За да се направи ова да се случи, живеејќи на начин кој праќа напред миризливо ветерче на Будините учења ќе биде се поважно нешто.

(Од *Косеи*, Април 2019)



Поглавје 7

Параболата за волшебниот град (1)

Претходните поглавја ги претставија-често преку параболи-Будата и Будината Дарма. Ова поглавје и следните две ги објаснуваат причинските односи помеѓу Будата и неговите верници, и тие поглавја се понатамошна помош за тие кои можеби сеуште ги немаат разбрано учењата.

Тука, во поглавје 7, Шаќјамуни разјаснува дека неговите верници имаат длабоки причински односи со него од нивните претходни животи. Ова ги охрабрува верниците во нивното практикување и ги уверува нив за нивното достигнување на будаство во идниот живот. Учењето тука е дека Будината Дарма е вечна и непроменлива, и дека сите живи битија поседуваат буда-природа, така да, на крајот, сите битија можат да достигнат будаство.

Потеклото и историјата на Будата Универзална Надминувачка мудрост

При отварањето на поглавјето, Шаќјамуни зборува за времето со векови и векови претходно, така далечно во минатото да нашите умови неможат да го опфатат тоа, кога таму постоеше буда наречен Универзална Надминувачка Мудрост. Претходно, тој бил принц и татко на шеснаесет синови, од кои најстариот бил наречен Акумулација на Мудрост. Кога децата биле мали, тој ги напуштил за да стане монах во далечна земја и го имал на крајот достигнато Врвното Совршено Разбудување после долго практикување. Кога Акумулација на Мудрост и неговите браќа

научиле за ова достигнување, тие одлучиле да ги следат стапките на неговиот татко. Нивните мајки и тетки биле во солзи кога ги гледале како си одат, додека нивниот дедо-кралот- и придружбата на министри и помошници отишле со нив кон престојувалиштето на Будата Универзална Надминувачка Мудрост.

Во оваа точка на сутрата, кралот го фали Будата Универзална Надминувачка Мудрост со овие зборови, “Иако тие беше еднаш обично битие кој живееше со сите од нас, ти имаш потрошено бескрајна количина на време практикувајќи со цел да ги ослободиш живите битија, и тука во ова место ти имаш станато буда. Кога ние те почитуваме, тоа ни дава надеж дека ние исто така можеме да станеме буди, и тоа ни дава радост која ние никога ш досега ја немаме доживеано. Ние те замолуваме да нè подучуваш и да нè водиш нас.” При ова, шеснаесетте принцези се здружиле во химната на пофалба и молеле за инструкции во Дармата.

Будата Универзална Надминувачка Мудрост зборувал, раскажувајќи како шеснаесетте принцези имале почитувано бескрајни броеви на буди, практикувале под





насоката на тие буди, разјаснувајќи ги учењата на Лотосовиот Цвет на Прекрасната Дарма на безбројни живи битија, и ги воделе нив да го практикуваат тоа. Секој од неизбројните живи битија кои тие бодисатви ги подучувале и трансформирале биле преродени пак и пак повторно, заедно со бодисатвите. Имајќи ја слушната Дармата од бодисатвите за време на многу животи, тие живи битија сите дошле до тоа да веруваат целосно и да го разберат тоа.

Шакјамуни, Будата во Саха светот

Имајќи ја завршено приказната за животот на Будата Универзална Надминувачка Мудрост, Шакјамуни Буда тогаш зборувал со озбилен тон на гласот, велејќи, “Секој од вас! Слушајте внимателно што имам да ви кажам-тоа е крајно важно. Шеснаесетте бодисатви кои биле верници на Будата Универзална надминувачка мудрост сите станале буди, и дури и сега тие продолжуваат да ја разјаснуваат Дармата во подрачја низ универзумот.”

Будата тогаш ги кажува имињата на секој од тие буди и подрачјата каде што тие подучуваат. Шеснаесетиот од тие буди не е никој друг освен тој самиот, Шакјамуни Буда, кој има достигнато Врвно Совршено Разбудување во саха светот, местото каде тој ги подучува и трансформира живите битија. Тој открива дека луѓето кои тој ги подучувал на Лотос Сутрата во минатото се верниците и другите кои сега го слушаат пред него, и во иднината ќе постојат други верници-ние самите во денешно време-кои преку оваа иста сутра можеме да стекнеме ослободување.

Неговото изложување продолжува со неговото кажување, “Секој од вас! Јас (манифестираниот Буда, или Будата во

човечка форма) не сум секогаш во овој свет. Еднаш кога будите ќе ги испорачаат нивните учења целосно, тие наскоро ќе го напуштат овој свет, влегувајќи во нирвана. Но ако многу се цврсти во верба и разбирање, свесни за вистината на човечката еднаквост, и постојани во умот, тие го разјаснуваат за нив учењето на Лотосовиот Цвет на Прекрасната Дарма, како што тие направиле во минатото.”

Тој продолжил, “Не постојат два пата со кои некој може да достигне вистинско просветлување; постои само еден пат, кој е учењата на Лотосовиот Цвет на Прекрасната Дарма. Сепак, Будата превзема тактични методи, што би се рекло, практични методи кои тој ги употребува за да ги води живите битија базирани на темелно приметување и разликување на нивните природи и капацитети. Будата знае дека постојат живи битија длабоко приврзани кон задоволствата на петте сетила и кои на таков начин лично ги повикуваат нивните сопствени страдања. За тие живи битија тој прво ја подучува нирвана, водејќи ги нив да достигнат мир на умот преку отстранување на нивните заблуди.”

Како резултат на тоа, тој го прави јасно тоа што го има речено преку поврзаност со парабола, која е наречена параболата за волшениот град, четвртата од седумте параболите во Лотос Сутрата. Приказната е следнава.





Параболата за волшебниот град

Во одредено место, постои стрмен и опасен пат кој се протега преку крајно застрашувачко и далечно подрачје каде опасни диви животни и други закани често се појавуваат. И покрај тие опасности, таму е голема група на луѓе кои сакаат да го поминат тој пат во потрага по некои ретки богатства. Постои водач помеѓу нив, личност со супериорна мудрост и увид, кој е толку добро запознаен со опасниот пат да знае далеку однапред каде патот може да се помине а каде е блокиран.

Но во дружината постојат патници кои се уморни, и други кои се нетрпеливи, и станувајќи целосно истоштени, тие се вртат кон нивниот водач и велат, “Ние сме целосно истрошени, и овој пат е така страшен да ние не можеме да одиме понатаму. Патот пред нас е сеуште долг, и ние сакаме да се вратиме назад!”

Водачот е добро запознаен со методите за водење на луѓето во согласност со околностите, и затоа тој си мисли во себеси, *Јас не можам а да не чувствивувам жал за тие луѓе. Како тие можат да се вратат назад сега и да се откажат од иако големо богатство кое им е на дофат?*

Со оваа мисла, тој ја употребува неговата моќ на вешти методи магично да создаде голем град баш над точката на пола пат од нивното патување, и тој се свртува до сите во дружината и вели, “Сите вие! Повеќе не постои никаква причина да се биде уплашен, нити вие имате потреба да се вратите назад. Вие можете да влезете во тој голем град пред вас, да застанете и да се одморите, и да правите што сакате. Ако вие влезете во градот вие ќе најдете целосен мир и удобство.”

Истоштената дружина е прерадувана, и тие влегуваат во магичниот град и се одмараат. Кога водачот гледа дека дружината се има

целосно закрепнато од нивниот замор, тој прави да магичниот град исчезне, и, охрабрувајќи ги нив напред, тој вели, “Ајде, сите вие, да одиме; локацијата на богатството е блиску при рака. Овој голем град беше всушност само привремено нешто, вешт метод кој јас го употребив за да ви дадам одмор и да ги обновам вашите духови.”

Водачот ја охрабрува дружината во ваков стил, и тој ги утврдува пак повторно, успевајќи да ги води нив до местото каде богатството чека на нив.




*Тројната Лотос Сутра: Резиме и главни
точки за секое поглавје (Ново издание)
Косеи Издавачка Куќа, 2016, стр. 74-80*

Living the LOTUS



Rissho Kosei-kai: A Global Buddhist Movement



Rissho Kosei-kai International

Fumon Media Center 3F, 2-7-1 Wada, Sugunami-ku, Tokyo, Japan
 Tel: 81-3-5341-1124 Fax: 81-3-5341-1224
 e-mail: living.the.lotus.rk-international@kosei-kai.or.jp

Rissho Kosei-kai International of North America (RKINA)

2707 East First Street, Suite #1, Los Angeles, CA 90033, U.S.A.
 Tel: 1-323-262-4430 Fax: 1-323-262-4437
 e-mail: info@rkina.org <http://www.rkina.org>

Branch under RKINA

Rissho Kosei-kai of Seattle's Buddhist Learning Center

28621 Pacific Highway South, Federal Way, WA 98003 U.S.A.
 Tel: 1-253-945-0024 Fax: 1-253-945-0261
 e-mail: rkseattlewashington@gmail.com
<http://buddhistlearningcenter.org/>

Rissho Kosei-kai Buddhist Center of San Antonio

6083 Babcock Road, San Antonio, TX 78240, U.S.A.
 P.O. Box 692148, San Antonio, TX 78269, U.S.A.
 Tel: 1-210-561-7991 Fax: 1-210-696-7745
 e-mail: dharmasanantonio@gmail.com
<http://www.rkina.org/sanantonio.html>

Rissho Kosei-kai of Tampa Bay

2470 Nursery Road, Clearwater, FL 33764, U.S.A.
 Tel: (727) 560-2927 e-mail: rktampabay@yahoo.com
<http://www.buddhismtampabay.org/>

Rissho Kosei-kai of Vancouver

Rissho Kosei-kai Buddhist Church of Hawaii

2280 Auhuhu Street, Pearl City, HI 96782, U.S.A.
 Tel: 1-808-455-3212 Fax: 1-808-455-4633
 e-mail: info@rkhawaii.org <http://www.rkhawaii.org>

Rissho Kosei-kai Maui Dharma Center

1817 Nani Street, Wailuku, HI 96793, U.S.A.
 Tel: 1-808-242-6175 Fax: 1-808-244-4625

Rissho Kosei-kai Kona Dharma Center

73-4592 Mamalahoa Highway, Kailua-Kona, HI 96740 U.S.A.
 Tel: 1-808-325-0015 Fax: 1-808-333-5537

Rissho Kosei-kai Buddhist Center of Los Angeles

2707 East First Street, Los Angeles, CA 90033, U.S.A.
 Tel: 1-323-269-4741 Fax: 1-323-269-4567
 e-mail: rk-la@sbcglobal.net <http://www.rkina.org/losangeles.html>

Rissho Kosei-kai Buddhist Center of Arizona

Rissho Kosei-kai Buddhist Center of Colorado
 Rissho Kosei-kai Buddhist Center of San Diego
 Rissho Kosei-kai Buddhist Center of Las Vegas
 Rissho Kosei-kai Buddhist Center of Dallas

Rissho Kosei-kai of San Francisco

1031 Valencia Way, Pacifica, CA 94044, U.S.A.
 Tel: 1-650-359-6951 Fax: 1-650-359-6437
 e-mail: info@rksf.org <http://www.rksf.org>

Rissho Kosei-kai of Sacramento

Rissho Kosei-kai of San Jose

Rissho Kosei-kai of New York

320 East 39th Street, New York, NY 10016 U.S.A.
 Tel: 1-212-867-5677 Fax: 1-212-697-6499
 e-mail: rkny39@gmail.com <http://rk-ny.org/>

Rissho Kosei-kai of Chicago

1 West Euclid Ave., Mt. Prospect, IL 60056 U.S.A.
 Tel: 1-773-842-5654 e-mail: murakami4838@aol.com
<http://rkchi.org/>

Rissho Kosei-kai of Fort Myers

<http://www.rkftmyersbuddhism.org/>

Rissho Kosei-kai Dharma Center of Oklahoma

2745 N.W. 40th Street, Oklahoma City, OK 73112 U.S.A.
 Tel: 1-405-943-5030 Fax: 1-405-943-5303
 e-mail: rkokdc@gmail.com <http://www.rkok-dharmacenter.org>

Rissho Kosei-kai Dharma Center of Denver

1255 Galapago Street, #809 Denver, CO 80204 U.S.A.
 Tel: 1-303-446-0792

Rissho Kosei-kai Dharma Center of Dayton

425 Patterson Road, Dayton, OH 45419 U.S.A.
<http://www.rkina-dayton.com/>

Rissho Kosei-kai do Brasil

Rua Dr. José Estefno 40, Vila Mariana, São Paulo-SP,
 CEP 04116-060 Brasil
 Tel: 55-11-5549-4446 / 55-11-5573-8377 Fax: 55-11-5549-4304
 e-mail: rissho@terra.com.br <http://www.rkk.org.br>

Rissho Kosei-kai de Mogi das Cruzes

Av. Ipiranga 1575-Ap 1, Mogi das Cruzes-SP,
 CEP 08730-000 Brasil
 Tel: 55-11-5549-4446 / 55-11-5573-8377

Rissho Kosei-kai of Taipei

4F, No. 10 Hengyang Road, Zhongjheng District,
Taipei City 100, Taiwan

Tel: 886-2-2381-1632 Fax: 886-2-2331-3433
<http://kosei-kai.blogspot.com/>

Rissho Kosei-kai of Tainan

No. 45, Chongming 23rd Street, East District,
Tainan City 701, Taiwan

Tel: 886-6-289-1478 Fax: 886-6-289-1488

Korean Rissho Kosei-kai

6-3, 8 gil Hannamdaero Yongsan gu, Seoul, 04420,
Republic of Korea

Tel: 82-2-796-5571 Fax: 82-2-796-1696
e-mail: krkk1125@hotmail.com

Korean Rissho Kosei-kai of Busan

3F, 174 Suyoung ro, Nam gu, Busan, 48460, Republic of Korea
Tel: 82-51-643-5571 Fax: 82-51-643-5572

International Buddhist Congregation (IBC)

Fumon Media Center 3F, 2-7-1 Wada, Suginami-ku, Tokyo, Japan

Tel: 81-3-5341-1230 Fax: 81-3-5341-1224

e-mail: ibcrk@kosei-kai.or.jp <http://www.ibrk-rk.org/>

Branches under the Headquarters**Rissho Kosei-kai of Hong Kong**

Flat D, 5/F, Kiu Hing Mansion, 14 King's Road,
North Point, Hong Kong, Republic of China

Rissho Kosei-kai of Ulaanbaatar

15F Express tower, Peace avenue, khoroo-1, Chingeltei district,
Ulaanbaatar 15160, Mongolia

Tel: 976-70006960 *e-mail:* rkkmongolia@yahoo.co.jp

Rissho Kosei-kai of Sakhalin

4 Gruzinski Alley, Yuzhno-Sakhalinsk
693005, Russian Federation

Tel & Fax: 7-4242-77-05-14

Rissho Kosei-kai Friends in Shanghai**Rissho Kosei-kai of South Asia Division**

201 Soi 15/1, Praram 9 Road, Bangkapi, Huaykhwang
Bangkok 10310, Thailand

Tel: 66-2-716-8141 Fax: 66-2-716-8218

Rissho Kosei-kai International of South Asia (RKISA)

201 Soi 15/1, Praram 9 Road, Bangkapi, Huaykhwang
Bangkok 10310, Thailand

Tel: 66-2-716-8141 Fax: 66-2-716-8218

e-mail: thairissho@csloxinfo.com

Branches under the South Asia Division**Rissho Kosei-kai of Delhi**

77 Basement D.D.A. Site No. 1, New Rajinder Nagar,
New Delhi 110060, India

Rissho Kosei-kai of Kolkata

E-243 B. P. Township, P. O. Panchasayar, Kolkata 700094,
West Bengal, India

Rissho Kosei-kai of Kolkata North

AE/D/12 Arjunpur East, Teghoria, Kolkata 700059,
West Bengal, India

Rissho Kosei-kai of Bodhgaya

Ambedkar Nagar, West Police Line Road
Rumpur, Gaya-823001, Bihar, India

Rissho Kosei-kai of Kathmandu

Ward No. 3, Jhamsilhel, Sancepa-1, Lalitpur, Kathmandu,
Nepal

Rissho Kosei-kai of Phnom Penh

#201E2, St 128, Sangkat Mittapheap, Khan 7 Makara,
Phnom Penh, Cambodia

Rissho Kosei-kai of Patna**Rissho Kosei-kai of Singapore****Thai Rissho Friendship Foundation**

201 Soi 15/1, Praram 9 Road, Bangkapi, Huaykhwang
Bangkok 10310, Thailand

Tel: 66-2-716-8141 Fax: 66-2-716-8218

e-mail: info.thairissho@gmail.com

Rissho Kosei-kai of Bangladesh

85/A Chanmari Road, Lalkhan Bazar, Chittagong, Bangladesh

Tel & Fax: 880-31-626575

Rissho Kosei-kai of Dhaka

House#408/8, Road#7(West), D.O.H.S Baridhara,
Dhaka Cant.-1206, Bangladesh

Tel & Fax: 880-2-8413855

Rissho Kosei-kai of Mayani

Mayani(Barua Para), Post Office: Abutorab, Police Station:
Mirshari, District: Chittagong, Bangladesh

Rissho Kosei-kai of Patiya

Patiya, sadar, Patiya, Chittagong, Bangladesh

Rissho Kosei-kai of Domdama

Domdama, Mirsarai, Chittagong, Bangladesh

Rissho Kosei-kai of Cox's Bazar

Ume Burmese Market, Main Road Teck Para, Cox'sbazar,
Bangladesh

Rissho Kosei-kai of Satbaria

Satbaria, Hajirpara, Chandanish, Chittagong, Bangladesh

Rissho Kosei-kai of Laksham

Dupchar (West Para), Bhora Jatgat pur, Laksham, Comilla,
Bangladesh

Rissho Kosei-kai of Raozan

West Raozan, Ramjan Ali Hat, Raozan, Chittagong, Bangladesh

Rissho Kosei-kai of Chendirpuni

Chendirpuni, Adhunagor, Lohagara, Chittagong, Bangladesh

Rissho Kosei-kai of Ramu**Rissho Kosei Dhamma Foundation, Sri Lanka**

No. 628-A, Station Road, Hunupitiya, Wattala, Sri Lanka

Tel: 94-11-2982406 Fax: 94-11-2982405

Rissho Kosei-kai of Habarana

151, Damulla Road, Habarana, Sri Lanka

Rissho Kosei-kai of Polonnaruwa**Branches under the Headquarters****Rissho Kosei-kai di Roma**

Via Torino, 29-00184 Roma, Italia

Tel & Fax: 39-06-48913949 *e-mail:* roma@rk-euro.org

Rissho Kosei-kai of the UK**Rissho Kosei-kai of Venezia****Rissho Kosei-kai of Paris**